



55-та државна изложба на фотографии „ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА 2017“

Во годината кога се одбележува мал јубилеј 55 –то издание на најстарата манифестација во областа на фотографската уметност “Денови на македонска фотографија”, Фото сојузот на Македонија го објавува конкурсот за прием на фотографии со следните :

ПРОПОЗИЦИИ

1. Тема:

- а) слободна за поединечни фотографии
- б) слободна за колекција

2. Трудови: На изложбата ќе се примат црно-бели и колор фотографии , **максимум 8 фотографии по автор за двете теми**, независно од стил, процес на снимање или обработка. Фотографите кои испраќаат фотографии во двете теми мора да водат сметка фотографиите да не бидат исти.

3. Димензии: На изложбата ќе се примаат фотографии со димензии помеѓу 30x40 cm и 32,9x48,3 cm (A3+ формат) како и формати изведени од истите, при што подолгата страна несее да биде помала од 40 cm.
Изузеток на ова правило се квадратни фотографии кај кои димензиите мораат да се помеѓу 30x30 cm и 40x40 cm.
Фотографиите вон пропишаните димензии нема да се жирираат.

4. Идентификација: На задниот дел од секоја фотографија треба да се назначат податоците според Правилникот за изложби на ФСМ: име и презиме на авторот, наслов, фото клуб, адреса, е-маил и звање во ФСМ, доколку авторот го има.

Учесниците на возраст под 21 година задолжително да го назначат тоа како на фотографиите што ги испраќаат ,така и во пријавата со назаката „Младинска конкуренција“

5. Учество: Право на учество на изложбата имаат сите граѓани на Република Македонија, членови на клубовите и фото групите при Фото сојузот на Македонија, самостојни автори членови на Фото сојузот, како и сите други фотографи.

6. Котизација: Членовите на Фото сојузот кои имаат платено членарина за 2017 година не плаќаат котизација. Сите останати автори со своите фотографии треба да приложат 200 ден., или да уплатат 200 ден. На **жиро сметка: 300000000300833, Комерцијална банка**, со цел на дознака **Денови на македонската фотографија**. Во пакетот со фотографии **уплатницата мора да се приложи**, во спротивно фотографиите нема да бидат примени.

7. Жири:

- Владимир Арсовски КМФ ФСМ
- Дејан Колевски Ф1ФСМ
- Атанас Нашоку фотограф

- Резервен член Дејан Гилевски Ф1ФСМ
-
- **Награди: Натпреварувачки награди:**

- Прва, втора и трета награда за колекција на фотографии
- Прва, втора и трета награда за поединечна фотографија
- Три дипломи за колекција на фотографии



- Три дипломи за поединечна фотографија

Посебно Признание:

- Награда „Благој Дрнков“

8. Календар:

- Краен рок за прием: 11.05.2017
- Жирирање: 13.05.2017
- Резултати на сајтот на ФСМ: 18.05.2017
- Отворање на изложбата: Јули.2017
- Враќање на фотографии: 31.09.2017

9. Адреса: Делата со пополнета пријава, како и уплата за котизација со назив ЗА ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА 2017, да бидат доставени на адреса: **Градски сид, Блок 5, Поштенски фах 14, 1000 Скопје** или кај **секретар на ФСМ, Кирил Штрков ул.Римска 16 Скопје.**

10. Забелешка: Фотографиите кои учествувале на претходните ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА ФОТОГРАФИЈА нема да бидат жирирани. Организаторот го задржува правото на репродукција на примените фотографии за потребите на изложбата. Авторите гарантираат за авторството на користениот материјал. Секоја злоупотреба на авторски права е на лична одговорност на авторот.

11. Дефинирање на поимот „Колекција фотографии“:

Под **колекција** се подразбира 3 или повеќе фотографии (црно-бели или колор) поврзани меѓу себе или визуелно или наративно:

- **ВИЗУЕЛНО:** се мисли на естетско-ликовен израз
- **НАРАТИВНО:** се мисли на серија фотографии кои опишуваат некој настан, психолошка состојба, есеј, тема, концепт, светло и сл.

Фотографиите кои авторот ги праќа како колекција, треба на задна страна да бидат означени со зборот „колекција“ и со редоследни броеви за редување.

Колекциите ќе се разгледуваат и оценуваат како целина, со право на жири да ја намали на 3 фотографии

12. Дефинирање критериум за наградата „Благој Дрнков“:

- Фотографиите да се тематски блиски до тематските определби на Благој Дрнков
- Фотографиите да се без фото-монтажа и без примена на софтверски plug-in (филтри или други ефекти)

13. Младинска изложба: Доколку се пријават доволен број автори помлади од 21 година ќе се организира и Младинска изложба:

- ако има до 15 автори ќе се поделат три награди: една златна и две дипломи;
- ако има над 15 автори ќе се поделат три награди: една златна, една сребрена и една бронзена медала.

Овие награди се бодуваат согласно Правилникот на ФСМ.

14. Одлуката на жирито е конечна.

Контакт: Кирил Штрков, 070 332 976, kirilstrkov@gmail.com



ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА 2016

Пријава

ПОДАТОЦИ ЗА АВТОРОТ

Име	
Презиме	
Звања во ФСМ	
Автори под 21 година	
Адреса	
Град	
e-mail, WEB	

ПОДАТОЦИ ЗА ФОТО КЛУБОТ

Име	
Адреса	
Град	
e-mail, WEB	

ИМИЊА НА ФОТОГРАФИИ : ПОЕДИНЕЧНА КОНКУРЕНЦИЈА

1.	
2.	
3.	
4.	

колекција

1.	
2.	
3.	
4.	

Со својот потпис авторот гарантира дека приложените податоци се точни и дека се согласува со пропозициите на Изложбата.

Испраќач:

Потпис на авторот:

Прима:

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА ФОТОГРАФИЈА 2016
ФОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА



Фото Сојуз на Македонија - Photo Association of Macedonia

Gradski Zid Blok 5, P.O.Box 14, 1000 Skopje R. Macedonia; Tel +389 2 32 38 357; WWW.FOTOSOJUJZ.MK; e-mail: info@fotosojuz.mk

**Градски ѕид, Блок 5,
Поштенски фах 14,
1000 Скопје**

ФОТОГРАФИИ ЗА ИЗЛОЖБА
БЕЗ КОМЕРЦИЈАЛНА ВРЕДНОСТ
НЕ ПРЕВИТКУВАЈТЕ